



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА Н

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Наредната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 101-Т-30, за огласи 101-Т-931.

Среда, 30 април 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XIV

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276. Продажно одделение 22-619. Тел. централа 28-010.

340.

Врз основа на точката IV став 2 и точката XII од Одлуката за начинот за обезбедување обртни средства на задругите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/57 и 15/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ЗАДРУГИТЕ

1. Заем за обртни средства за редовен обем на работењето според одредбите од Одлуката за начинот за обезбедување обртни средства на задругите (во натамошниот текст: одлуката), банките и штедилниците (во натамошниот текст: банките) можат да им одобрат на следните задружни организации (во натамошниот текст: задругите):

- 1) на општите земјоделски задруги;
- 2) на специјализираните производителски задруги (овоштарски, масларски, лозарски, сточарски и други);
- 3) на селанските работни задруги;
- 4) на занаетчиските производни и услужни задруги (чевларски, столарски, кројачки и други);
- 5) на занаетчиските набавно-продажни задруги;
- 6) на рибарските и пчеларски задруги;
- 7) на деловните сојузи на земјоделските задруги;
- 8) на сите други видови задруги (задруги на ликовните уметници, задруги на професорите и наставниците, работничко-службенички задруги, водни задруги и други).

Како редовно работење на задруга се подразбира и работењето на погонот на задругата.

2. Заемот го одобрува банката кај која задругата користи кредити за редовното работење.

Ако кредити за редовното работење задругата и нејзиниот погон користат кај две банки, утврдувањето на височината на заемот и сите други дејствија во врска со одобрувањето на заемот според одредбите на одлуката и на оваа наредба, ги врши секоја банка посебно, со тоа што за заемот одобрен на погон на задругата, договорот за заемот го потпишуваат и погонот и задругата.

3. Заем за обртни средства според одредбите на одлуката, банката нема да им одобри:

- 1) на задругите што не се кредитно способни;
- 2) на задругите што немале одобрени кредити на 31 декември 1957 година;
- 3) на задругите што се наоѓаат во постапка на ликвидација (редовна и присилна), како и на задругите против кои постапката на ликвидација ќе биде доведена пред да се склучи договор за заем;
- 4) на задругите кои пред докрајувањето на постапката за одобрување на заем, со спојување со друга стопанска организација или на друг начин го промениле својот статус и престанале да бидат задруги.

Кредитната способност на задругата ја цени банката што го одобрува заемот, врз основа на прописите за краткорочното кредитирање (член 12 од Уредбата за краткорочните кредити — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56).

4. Заем за обртни средства според одредбите на одлуката банката нема да ѝ одобри ни на задруга што нема ажурно книговодство, сè додека задругата не го ажурира своето книговодство со состојба на 31 декември 1957 година

Во недостиг на завршна сметка за 1957 година, како ажурно книговодство може да се смета и бруто билансот на задругата на 31 декември 1957 година.

Ако при утврдувањето на височината на заемот задругата не би имала ни бруто биланс со состојбата на 31 декември 1957 година, банката ќе ѝ остави на задругата соодветен срок за ажурирање на книговодството, водејќи притоа сметка целата постапка за одобрување на заемот според одлуката да мора да се докрајчи до 31 јули 1958 година.

5. Како основица за утврдување на височината на заемот според точката II став 2 од одлуката служи збирот на сите кредити што ѝ се одобрени на задругата и на нејзините погони што биле во сила на 31 декември 1957 година, под услов до денот на утврдувањето на височината на заемот да не е намален редовниот обем на работењето на задругата.

Наменските кредити наведени во точката II став 2 под 1) од одлуката за кои банката ќе утврди дека на задругата ѝ служеле за редовно работење, нема да се земаат како ставка која се одбива од основицата од претходниот став.

6. Како износ на побарувањата од купувачите и од други лица потем нормалниот срок за наплата, кој според точката II став 2 под 2б) од одлуката се зема како ставка што се одбива од основицата при пресметувањето на височината на заемот, ќе се земе оној износ што се добива кога од вкупниот износ на побарувањата од купувачите и од други лица според состојбата на 31 декември 1957 година ќе се одбие вкупниот износ на реализацијата остварена во декември 1957 година и вкупниот износ на обврските спрема добавувачите постари од 10 дена (т. е. обврските што настанале пред 20 декември 1957 година). Притоа се исклучуваат побарувањата од странски купувачи ако задругата по тој основ користела извозен кредит.

7. Интерес по нормата од 2,5% годишно на заемот одобрен според одлуката, ќе плаќаат:

- 1) селанските работни задруги;
- 2) специјализираните производителски задруги за селскостопанска производна дејност;
- 3) земјоделските задруги на нивните економии со самостојна пресметка;
- 4) задругите за слатководен и морски риболов;
- 5) другите задруги за нивните погони со самостојна пресметка што вршат селскостопанска дејност, промет на семенски стоки или снабдување на селското стопанство.

Интерес по нормата од претходниот став ќе плаќаат и општите земјоделски задруги на делот од заемот што го користат за селскостопанска производна дејност, за промет на семенски стоки или за снабдување на селското стопанство (економии, расадници, опитни, машински и припусни станици и слично), ако за овие дејности во своето книговодство водат посебна сметка.

8. Интерес по нормата од 2,5% годишно на заемот одобрен според одлуката, ќе плаќаат и занаетчиските услужни задруги, и тоа:

1) занаетчиските задруги што вршат занаетчиски дејности на лични услуги;

2) занаетчиските задруги што се занимаваат со услуги и тоа исклучиво со поправки, односно со одржување на предмети и други производи што служат за потребите на животниот и општествениот стандард;

3) занаетчиските задруги што произведуваат стоки по порачка и за индивидуални потреби на граѓаните, односно што своите производи им ги продаваат непосредно на потрошувачите исклучиво во своите деловни простории или продавници.

Занаетчиските задруги кои покрај услужната дејност произведуваат и предмети за пазарот, се сметаат како услужни ако е нивната дејност во целина или во претежен дел од услужен карактер. Дали е дејноста на овие занаетчиски задруги во целина или во претежен дел од услужен карактер, одлучува банката кај која задругата има жиро сметка (врз основа на решението за регистрацијата, на завршните сметки, периодичните пресметки и друга документација со која располага).

9. Земјоделската задруга која по добивањето на заем односно во текот на отплатувањето на заемот по кој била должна да плаќа интерес по нормата од 6% годишно, своето работење ќе го преориентира на селскостопанска дејност, на заемот односно на остатокот од заемот ќе плаќа интерес по нормата од 2,5% годишно од денот кога на банката за ова ѝ поднесла пријава со соодветната документација.

Интересната норма од 2,5% годишно ќе ѝ се пресметува на задругата од претходниот став за делот од заемот кој се однесува на селскостопанската дејност и кога задругата покрај селскостопанската дејност врши и дејност откуп на селскостопански производи.

10. Кредитите за редовниот обем на работењето одобрени до 31 декември 1957 година на задругите кои пред докрајчувањето на постапката за одобрување на заем според одлуката со спојување со друга стопанска организација или на друг начин го промениле својот статус и престанале да бидат задруги, ќе се третираат како посебни кредити според членот 17а од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации, и тоа според состојбата на тие кредити на денот на промената на статусот на задругата, а под услов до денот на преносот на овие кредити да не е намален редовниот обем на работењето на кое овие кредити се однесуваат.

Одредбата од претходниот став се однесува и на погонот на задругата, ако погонот се издвои заради припојување кон друго претпријатие или ако формира самостојно претпријатие, со тоа што како посебен кредит ќе се третира само оној дел од кредитот за редовно работење кој е сразмерен со обемот на работењето на погонот.

11. Ако задругата потем склучениот договор за заем кој ѝ е одобрен според одлуката ќе го изгуби статусот на задружната организација поради спојување со друга стопанска организација или на друг начин, обврските од договорот за заем преминуваат на стопанската организација кон која е припоена задругата, односно на новата стопанска организација што го преземала и го продолжила работењето на задругата.

12. Срокот за исплата на заемот одобрен според одлуката, не може да биде подолг од 20 години. Во рамките на овој срок, со договорот за заемот се утврдуваат сроковите за отплатување (враќање) на заемот.

Отплатувањето на заемот задругата го врши на товар на средствата од кои според важечките прописи ги плаќа анuitетите по инвестиционите заеми.

13. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 08—4155/1

17 април 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

341.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 7 оддел I став A под а) точка 6 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57) во точката I оддел A во гранката 127 — Прехранбена индустрија, текстот на редниот број 35 се менува и гласи:

„35. Конзерви и паста од риби — — — 1,50“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз склучени од тој ден.

П. бр. 681

15 април 1958 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Комитетот
за надворешна трговија
Државен потсекретар,
Ивица Гретиќ, с. р.

342.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за давање регрес за соини сачми и соини погачи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА СОИНИ САЧМИ И СОИНИ ПОГАЧИ

1. Стопанските организации од точката 1 од Одлуката за давање регрес за соини сачми и соини погачи ѝ поднесуваат барање за регрес на банката кај која имаат жиро сметка.

2. Кон барањето за регрес стопанските организации прилагаат:

1) заверени преписи од сметките за продадените и испорачани количини соина сачма и соини погачи;

2) доказ за извршените испораки;

3) пресметка на регресот со податоците за продадените и испорачани количини соина сачма и соини погачи изразени во килограми, за износот на регресот по еден килограм и за вкупниот износ на регресот.

3. Откако банката ќе утврди дека е барањето за регрес во поглед на пресметката и потполноста на документацијата точно, го одобрува износот на регресот во корист на жиро сметката на подносителот на барањето, а на товар на сметката бр. 339546 — Регрес за соини сачми и соини погачи.

4. Заверката на преписите на документацијата од точката 2 под 1) и 2) од ова упатство ја вршат

директорот на претпријатието и шефот на сметководството, односно лицата што нив ги застапуваат.

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на сите количини соина сачма и соини погачи продадени по цените од точката I од Одлуката за определување на највисоките продажни цени на храната за добиток од индустриско потекло („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58).

Бр. 07-8745/1

24 април 1958 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работите на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

343.

Врз основа на точката V од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни деривати на нафта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА НА КОИ ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ

I. Трговските стопански организации што вршат промет на нафта и на нафтини деривати, како и другите стопански и задружни организации што се занимаваат со промет на вакви производи, се должни на запасите на такви производи затечени кај нив на денот на влегувањето во сила на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни деривати на нафта (во натамошниот текст: Одлуката) да ја пресметаат и да ја уплатат разликата меѓу досегашната највисока продажна цена определена со Решението за определување највисоките продажни цени за моторен бензин, моторен петрол и плинско уље („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54) и со точката I од Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/55) и највисоката продажна цена определена во точката I од Одлуката, и тоа:

- 1) за моторен бензин од 70/72 октани — 3 динари за 1 кг,
- 2) за моторен бензин од 74 октани — 3 динари за 1 кг,
- 3) за моторен бензин од 80 октани — 3 динари за 1 кг,
- 4) за моторен бензин од 84 октани — 3 динари за 1 кг,
- 5) за сите други видови моторни бензини — 3 динари за 1 кг,
- 6) за плинско масло — Дизел гориво Д1 — 13 динари за 1 кг
- 7) за плинско масло — Дизел гориво Д2 — 3 динари за 1 кг

Стопанските организации од ставот 1 имаат право на надоместок на разликите во цената меѓу досегашната највисока продажна цена за плинско масло — Дизел гориво и највисоката продажна цена за тоа гориво определена со Одлуката, и тоа:

- 1) за плинско масло — Дизел гориво Д3 — 10 динари за 1 кг,

- 2) за плинско масло — Дизел гориво Д4 — 20 динари за 1 кг.

II. За количините на производите од претходната точка што на денот на утврдувањето на запасите и на пресметувањето на разликите според ова упатство се затекнале на пат, пресметувањето и уплатувањето на разликите според одредбите на ова упатство е должен да го изврши примателот на стоките. Примателот не е должен да го изврши ова пресметување и уплатување ако со потврда од општинската управа за приходи докаже дека испраќачот на тие производи ја пресметал и ја уплатил разликата

Надоместокот на разликата во цената од ставот 2 на претходната точка примателот може да го оствари ако поднесе потврда од општинската управа за приходи на чие подрачје се наоѓа седалиштето на испраќачот дека тој надоместок не го остварил испраќачот.

III. Разликите во цената пресметани според одредбите од ова упатство треба да се уплатат во срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на ова упатство кај Народната банка на сметката бр. 339547 — Разлики во цената на нафтата и на нафтините деривати.

Надоместокот на негативните разлики во цената го остваруваат стопанските организации од точката I на ова упатство со поднесување на барање кон кое прилагаат потврда од точката II став 2 на ова упатство и извештај за утврдените и пресметаните негативни разлики заверен од општинската управа за приходи

IV. Стопанските организации кои според одредбите од ова упатство се должни да ги пресметаат и да ги уплатат позитивните разлики во цените односно на кои им припаѓа право на надоместок на негативните разлики во цените, ќе ги поднесат на општинската управа за приходи на онаа општина на чие подрачје се наоѓа нивното седалиште, извештај за пресметаните и уплатените разлики односно извештај за утврдените негативни разлики. Овој извештај мора да се поднесе најдоцна во срок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на ова упатство.

Извештајот од претходниот став мора да содржи податоци за видот, количината и вредноста на запасите на денот на пописот и пресметувањето и пресметка на разликите по единица мерка за секој вид и за вкупната количина

V. Општинската управа за приходи е должна врз основа на прегледот на книговодствената евиденција односно со преглед на местото каде што запасите се наоѓаат да ја провери точноста на извршениот попис на запасите на производите наведени во ова упатство односно точноста на извештајот за утврдените запаси и за пресметаните разлики во цените за тие запаси. Ако утврди дека разликите не се пресметани или дека не се уплатени, односно дека се погрешно пресметани и уплатени, општинската управа за приходи е должна да преземе соодветни мерки против одговорните лица и да ги наплати утврдените разлики.

VI. Ова упатство влегува во сила со денот на потпишувањето.

Бр. 07—8752/1
23 април 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работите на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

344.

Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузното јавно обвинителство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОКРУЖНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ШТО ЌЕ ГИ ВРШАТ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

I. За работите од надлежноста на наведените околиски јавни обвинителства утврдени со Одлуката за измена на Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околиските јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58) ќе бидат надлежни следните окружни јавни обвинители:

1) окружниот јавен обвинител во Иванград ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Иванград;

2) окружниот јавен обвинител во Никшиќ ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Никшиќ;

3) окружниот јавен обвинител во Плевља ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Плевља.

II. Овластувањето на окружниот јавен обвинител во Биело Поље да ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Биело Поље, што му е дадено со Решението за определување на окружните јавни обвинители што ќе ги вршат работите од надлежноста на околиски јавни обвинители за подрачјето на околиски јавни обвинителства утврдени со Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околиските јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56), престанува да важи.

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 176/58

10 април 1958 година

Белград

Сојузен јавен обвинител,
Бранко Д. Јевремовиќ, с. р.

345.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), членот 11 од Законот за Југословенскиот Црвен крст и Решението на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет за наплатувањето на марки на Југословенскиот Црвен крст, бр. 8392 од 25 август 1953 година, Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕН КРСТ ВО 1958 ГОДИНА

На 4 мај 1958 година ќе се пуштат во оптек доплатна поштенска франко и порто марка по повод неделата на Црвен крст, секоја во вредност од 2 динари.

Сликата на обете марки прикажува деталј на фреска од манастирот Сопокани, а во повеќебоен печат. Под сликата е отпечатен натписот „Југославија“ — со латиница, а на левиот вертикален раб на марката текстот: „Недела на Црвен крст 1958“ — со кирилица. Ознаката на вредноста „2“ е во горниот лев агол на марката, а знакот на црвен крст на тркалесто бело поле е во десниот горни агол на марката. На порто марката, под ознаката на вредноста, стои зборот „порто“ — со латиница.

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжителна употреба како доплатни поштенски марки за времетраењето на неделата на Црвен крст, од 4 до 10 мај 1958 година.

Бр. 2197

14 април 1958 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени на Уредбата за управување со фондовите за унапредување на селското стопанство, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/54, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Во членот 2 во првиот ред место зборовите: „Во членот 2“ треба да стојат зборовите: „Во членот 6“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 април 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за прогласување на подрачјата заразени од опасни растениски болести и штетници, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ ОД ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

На страницата 320, во 22 ред од левата колона, наместо: „Рогачици“ треба да стои: „Горачици“.

Од Сојузната управа за заштита на растенијата, Белград, 19 април 1958 година.

СОДРЖИНА:

Страна

340. Наредба за примена на Одлуката за начинот за обезбедување обртни средства на задругите — — — — —	437
341. Наредба за измена на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — —	433
342. Упатство за примена на Одлуката за давање регрес за соини сачми и соини погачи — — — — —	433
343. Упатство за начинот на пресметување и уплатување на разликата во цените на одделни деривати на нафта на кои им се определени највисоките продажни цени — — —	433
344. Решение за определување на окружните јавни обвинители што ќе ги вршат работите од надлежноста на околиски јавни обвинители — — — — —	440
345. Решение за пуштање во оптек на доплатна поштенска франко и порто марка по повод неделата на Црвен крст во 1958 година — — — — —	440
Исправка на Уредбата за измени на Уредбата за управување со фондовите за унапредување на селското стопанство — — —	440
Исправка на Наредбата за прогласување на подрачјата заразени од опасни растениски болести и штетници — — — — —	440